

# НЕМА ПАРИ ЗА В

**Даниела и Костадин имаат по 19 години и тие се членови на клубот на Специјална олимпијада Македонија од средното училиште "Свети Наум Охридски" во Скопје.**

**Покажавме дека навистина добро работиме и дека принципите за инклузија доследно и релевантно ги применуваме, вели директорот Огнен Стаматоски.**

Пишува:  
Милева ЛАЗОВА

**Д**аниела Паневска и Костадин Пасковски требаше да бидат македонските претставници на Осмите светски зимски игри на Специјалната олимпијада, кои се одржуваат во јапонскиот град Нагано. Двајцата македонски скијачи можеа да се натпреваруваат во дисциплините спус, велеслалом и слалом со повеќе од 2.600 натпреварувачи од осумдесеттина земји од цел свет.

Годинава, поради недостаток на финансиски средства, Македонија ја пропушти можноста прв пат да учествува на овие зимски иг-

ри, иако тие веќе традиционално, секои четири години, се одржуваат во Јапонија. Двајцата македонски претставници покажаа успех во две квалификации, кои минатата година се одржаа на Попова Шапка, практично за време на македонските Зимски олимписки игри на Специјалната олимпијада.

## ПОДГОТОВКИ

Во комбинација од сите дисциплини - спус, слалом и велеслалом тие беа најдобри во однос на нивната физичка подготвеност, моторика и способност да влезат во еден ваков сериозен ангажман.

"Од големата листа од десетина спортисти - вели Огнен Стаматоски, директор на Специјалната олимпијада Македонија - на крај беа избра-



ДИРЕКТОРОТ ОГНЕН СТАМАТОСКИ СО ДАНИЕЛА И КОСТАДИН

ни Даниела и Костадин, како најсоодветни претставници од Македонија. Во комбинација со нивните способности и тоа што го научија, мислам дека е направен добар избор. Ова требаше да биде нивно прво натпреварување во зимски спортови, меѓутоа Даниела е сестран спортист, таа има исклучително добра моторика, одлично игра фудбал, капитен е на нашата женска репрезентација. Фудбалската женска репрезентација настапуваше на Европското првенство во женски фудбал во Луксембург, каде што во втората квалификациона група освоивме прво место. Исто така, Даниела е добра и во кошарката, а сака и атлетика. Костадин, пак, иако веќе петта година скија, за жал, и годинава ќе остане дома. Кога станува збор за тренинзите, зимските спортови во Македонија не се доминантни, така што моравме да ги користиме оние услови кои Македонија ги овозможува. Се обидовме и направивме максимум што е во нашите можности за да обезбедиме соодветни услови за нивно континуирано тренирање во Македонија. Тие во континуитет имаа суви тренинзи, но со паѓањето на првите сне-

гови ги носевме или на Попова Шапка или во Маврово, како и во Крушево. Мислам дека од наша страна, како и според тоа што може да понуди Македонија, овозможивме одлична подготовка за нив, иако можеме и подобро. Овие деца требаше да бидат и промотори и мотиватори на Македонија во светски рамки, да покажат дека се наши достоинствени претставници. Но, најважно од сè беше што тие со евентуалниот престој во Јапонија ќе имаат можност да остваруваат многу меѓународни контакти, средби, долготрајни пријателства".

## АКТИВНОСТИ

Специјалната олимпијада Македонија е формирана на 17 декември 2002 година по осуммесечни подготовки, продолжение на иницијативи кои уште од 2000 година биле иницирани од страна на Канцеларијата во Брисел. Оваа олимпијада, како дел од големиот меѓународен синџир на Special Olympics и со својата уникатна програмска заложба, покрива многу важен општествено-социјален сегмент, маргинализираните групи, со посебен акцент кон лицата со ментален



СО ЖЕЛБА И ЕЛАН ВО СПОРТОТ

# РВНИ РЕЗУЛТАТИ

хендикеп и други пречки во развојот. Нивна крајна цел е да им се помогне на лицата со интелектуална попреченост да партиципираат како продуктивни и почитувани членови во општеството, а при тоа, нудејќи им фер можности, да ги развиваат и да ги демонстрираат своите вештини и таленти преку спортска обука и натпреварувања, како и преземање соодветни активности насочени кон зголемување на јавната свест за нивните способности и потреби. Специјалната олимпијада Македонија од Официјалната олимпијада има преземено 26 спорта, 19 летни и 7 зимски на светско ниво. На национално ниво имаат седум - фудбал, атлетика, кошарка, факултативно пливање, велосипедизам и бандминтон, а од зимските спортови - скијањето.

"Во текот на овие две години - додава господинот Стаматоски - како гости учествуваме на игрите во Атина, во фудбал, потоа во Босна и Херцеговина во пинг-понг. Оттогаш па наваму бележиме континуиран раст. Во 2003 година беа Летните олимписки игри и тогаш настапиме прв пат на една поголема манифестација, со четворица спортисти и се

вративме со златен медал. Почнавме веднаш сериозно да работиме затоа што успеавме да обезбедиме квалификациони норми за нашите атлетичари и се вративме со пет медали - две златни, две сребрени и една бронзена. Тоа беше практично првиот посериозен меѓународен светски успех, поттик за сите нас и мотивација дека сме на добар пат. На почетокот имавме 100-150 спортисти, а вистинска експанзија се случи минатата година кога имавме повеќе од 700".

Како што објасни господинот Стаматоски, за да стане некој член на оваа Олимпијада минува низ осумнеделен тренинг, при што треба да учествува минимум на еден натпревар. Секако дека со нив работи одреден тим - спортски тренери, педагози, психолози, дефектолози...а сè е на волонтерска основа. Ова е проширено низ цела Македонија.

"Меѓутоа - вели господинот Стаматоски - најтешко ни е да допреме до родителите. Тоа е долг процес и јас повторно апелирам до членовите на семејствата да ги отворат своите срца и да дојдат и да го видат сè она што ние го правиме. Да видат дека преку овие активности,



СПЕЦИЈАЛНАТА ОЛИМПИЈАДА ВО ПОСЕТА НА ДЕМИР КАПИЈА

преку овие проекти кои ние ги имаме континуирано во текот на целата година, дека навистина им даваме можност на нивните деца или, пак, на членовите да се развиваат и духовно и физички, со што практично ги надминуваат бариерите кои постојат од страв. Не е важно дали тие ќе освојат некој медал, важно е дека тие имаат способности и можат да постигнат дури и врвни резултати. Можат активно да спортуваат од осумгодишна возраст, а нема ограничувања до кога. Ги делиме во групи според возраст, пол и степен на способност. Кога станува збор за простории за тренинг, како во Скопје така и низ Македонија, макар макариме, но сепак се снаоѓаме.

Имаме одредени активности за секој месец во текот на годината. Сега ќе имаме национални олимписки игри, потоа во април традиционално имаме натпревари и турнир во фудбал во рамките на Европското првенство, во мај е атлетиката, во јуни се нашите традиционални летни олимписки игри, потоа имаме подготовки за Европското првенство во женски фудбал кое ќе се одржи во Белгија, во септември е Европското првенство во ко-

шарка во Србија, во октомври се нашите натпревари, во ноември има кошарка, а на крај во декември ќе направиме колаж кој традиционално го правиме за одбележувањето на нашата годишнина".

Вообичаено проблем е обезбедувањето финансиски средства. Олеснување за Специјалната олимпијада е тоа што во неа се вклучени претежно волонтери, кои несебично одделуваат од своето време. Единствено помош имаат од Агенцијата за млади и спорт додека, за жал, од другите институции, конкретно од Министерството за труд и социјала, Министерството за здравство и Министерството за образование и наука немаат никаква поддршка. Имаат помош од спонзори и од донатори, но малку се организациите кои можат постојано да ги поддржуваат нивните активности. Токму поради овој проблем, како дел од напорите за помагање на активностите на Специјалната олимпијада Македонија, Фондацијата "Мобимак за Македонија" отвори и специјален број 070/143-404. Со донирање 100 денари граѓаните можат да им помогнат на овие деца да го остварат својот сон.



ЕДЕН ОД ТРЕНИНЗИТЕ НА ДВАЈЦАТА НАТПРЕВАРУВАЧИ